



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Одласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 7 април 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 17

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 12 динари. — Претплата за 1978 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 630-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

282.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за сојузните совети, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 март 1978 година.

ПР бр. 694

30 март 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ

Член 1

Во Законот за сојузните совети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74) во член 3 став 5 се менува и гласи:

„Членови на советот можат да бидат и истакнати научни и стручни работници, што ги именува Претседателството на СФРЈ, односно советот“.

Член 2.

Во член 12 став 1 се менува и гласи:

„Советот има секретар што го именува Претседателството на СФРЈ, односно советот“.

Член 3

Член 23 се менува и гласи:

„Претседателот на Сојузниот совет за прашања на општественото уредување го избира Советот врз основа на договор на органите и организациите кои учествуваат во работата на Советот.

Одлуката за избор на претседателот на Советот ја прогласува Собранието на СФРЈ.

Одлуката од став 2 на овој член се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 4

По член 23 се додава нов член 23а, кој гласи: „Во работата на Сојузниот совет за прашања на општественото уредување, врз основа на заклучок на Советот, можат да учествуваат и научни и стручни работници.“

Член 5

Член 25 се менува и гласи:

„Претседателот на Сојузниот совет за стопански развој и економска политика го избира Советот врз основа на договор на органите и организациите кои учествуваат во работата на Советот.

Одлуката за избор на претседателот на Советот ја прогласува Собранието на СФРЈ.

Одлуката од став 2 на овој член се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 6

По член 25 се додава нов член 25а, кој гласи: „Во работата на Сојузниот совет за стопански развој и економска политика, врз основа на заклучок на Советот, можат да учествуваат и научни и стручни работници.“

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

283.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за измена на Законот за прометот на стоки и услуги со странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 март 1978 година.

ПР бр. 699

30 март 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО

Член 1

Во Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), во член 114 став 1 зборовите: „во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „до 12 декември 1978 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

284.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за измени на Законот за вршење на стопански дејности во странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 март 1978 година.

ПР бр. 700
30 март 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТО- ПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), во член 116 став 1, член 117 став 1, член 118 став 1 и член 119 зборовите: „во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон“, се заменуваат со зборовите: „до 12 декември 1978 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

285.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАН- ЦИЈА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИ- ЈА ЗА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

Се прогласува Законот за гаранција на Народната банка на Југославија за штедните влогови кај

банките и штедилниците, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 март 1978 година.

ПР бр. 706
30 март 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН ЗА ГАРАНЦИЈА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ- ГОСЛАВИЈА ЗА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ БАН- КИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

Член 1

Народната банка на Југославија гарантира за штедните влогови во динари кај банките, штедилниците и Поштенската штедилница (во натамошниот текст: банка, односно штедилница).

Член 2

Обврска на Народната банка на Југославија по основ на гаранцијата од член 1 на овој закон настанува:

1) ако банката, односно штедилницата на својата жиро-сметка нема доволно средства за тековни исплати по штедните влогови во динари, а за одржување на својата ликвидност ги искористила средствата на својот резервен фонд и средствата на задолжителната резерва во смисла на чл. 29 и 30 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76);

2) ако банката, односно штедилницата престанува со работа, а не е во можност да ги намери обврските по штедните влогови во динари на начинот предвиден во член 160 од Законот за сновите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77).

Член 3

Кога организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се водат средствата на банката, односно штедилницата, ќе ја утврди обврската на Народната банка на Југославија од член 2 на овој закон, ќе издаде налог за исплата на средства на таа банка, односно штедилница заради исплата, односно покритие на веќе исплатените штедни влогови во динари, од сметката на народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа таа банка, односно штедилница во чија корист се исплатуваат средствата.

Член 4

Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина за извршување на исплатата во смисла на член 3 од овој закон ѝ одобрува на банката, односно штедилницата привремена позајмица.

Член 5

Средствата што се пренесени на сметка на банката, односно штедилницата според член 3 од овој закон, банката, односно штедилницата е должна да ги врати на сметката на народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина од првиот нареден прилив.

Ако банката, односно штедилницата веднаш не издаде налог за враќање на средствата од став 1 на овој член, организационата единица на Службата на општественото книговодство е должна, според височината на користените средства, да издаде налог првиот нареден ден од денот кога банката, односно штедилницата била должна да ѝ ги врати средствата на народната банка во смисла на став 1 од овој член врз товар на сметката на банката, односно штедилницата пред враќањето на користените средства на задолжителната резерва и на резервниот фонд на банката во смисла на член 87 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77).

Член 6

Износот на привремените позајмици кои не се вратени во смисла на член 5 од овој закон од страна на банката односно штедилницата која престанува со работа, народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина го пријавува заради наплата од ликвидационата маса. Во поглед на редоследот, наплатите на така исплатената привремена позајмица се изедначуваат со побарувањата од банките, односно штедилниците по штедните влогови.

Член 7

Побарувањата по привремените позајмици кои не можат да се наплатат во смисла на член 6 од овој закон преминуваат од народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина на Народната банка на Југославија.

Народната банка на Југославија ги намирава побарувањата од став 1 на овој член врз товар на средствата на посебниот резервен фонд, а ако тие средства не се достапни за намиравање на тие побарувања — врз товар на временските разграничувања до формирањето на потребните средства во посебниот резервен фонд.

Член 8

На привремената позајмица одобрена во смисла на овој закон, банките, односно штедилниците плаќаат камата според каматната стапка според која се плаќа камата на кредитите за ликвидност од примарната емисија.

Член 9

Како банки, во смисла на овој закон, се сметаат основните банки основани според одредбите на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем.

Како банки, во смисла на овој закон, се сметаат и деловните банки основани во смисла на Законот за банките и за банкарското и кредитното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73) кои до рокот од член 223 на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем не се конституирани како основни или здружени банки, како и деловните единици на тие банки кои, согласно со одредбите на член 25 од Законот за банките и банкарското и кредитното работење, ги исполнуваат условите самостојно, од свое име и за своја сметка да воспоставуваат односи со Народната банка на Југославија, со народните банки на републиките и со народните банки на автономните покраини.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за гаранција на Народната банка на Југославија за штедните влогови кај банките и штедилниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/72).

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

286.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОБАНКА — ЗДРУЖЕНА БАНКА — БЕЛГРАД, КАКО НА ГАРАНТ ПО ЗАЕМОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ НА ВТОРАТА ФАЗА НА ИЗГРАДБА НА ОСНОВНАТА 380 kV ПРЕНОСНА МРЕЖА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за супергаранција на федерацијата за обврските на Југобанка — Здружена банка — Белград, како на гарант по заемот на Европската инвестициона банка за делумно финансирање на проектот на Втората фаза на изградба на основната 380 kV преносна мрежа на Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 март 1978 година.

ПР бр. 707

30 март 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОБАНКА — ЗДРУЖЕНА БАНКА — БЕЛГРАД, КАКО НА ГАРАНТ ПО ЗАЕМОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ НА ВТОРАТА ФАЗА НА ИЗГРАДБА НА ОСНОВНАТА 380 kV ПРЕНОСНА МРЕЖА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Федерацијата презема обврска како супергарант за обврските на Југобанка — Здружена банка — Белград, како на гарант по заемот на Европската инвестициона банка за делумно финансирање на проектот на Втората фаза на изградба на основната 380 kV преносна мрежа на Југославија до износ од 522,391.000 динари, зголемен до износот на договорената камата и на трошоците на заемот.

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се измени за износот на курсната разлика ако се промени курсот на европската пресметковна единица врз основа на која е утврдена височината на заемот.

Член 2

Федерацијата ќе ѝ обезбеди средства на Југобанка — Здружена банка — Белград, како на гарант за извршување на обврските од член 1 на овој закон, ако таа банка не ги изврши, како гарант, договорните обврски според заемот за кој дала гаранција.

Член 3

Ако федерацијата, како супергарант, ги обезбеди средствата од член 2 на овој закон, републиките, односно автономните покраини се обврзуваат дека ќе ѝ го надоместат износот на тие средства, и тоа секоја од нив делот на тој износ што го користеле организациите на здружен труд од нејзината територија.

Ако републиката, односно автономната покраина во рок од 15 дена од денот кога ѝ е соопштено дека федерацијата ја извршила обврската спрема Европската инвестициона банка, не пренесе соодветен износ на средства на федерацијата, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, ќе пренесе во корист на федерацијата соодветен износ на средства од приходите на републиката, односно на автономната покраина.

Член 4

Се овластува сојузниот секретар за финансии, по потреба, да презема дејствија во врска со извршувањето на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

287.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА И ИЗГРАДБА НА НОВА ЗГРАДА НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1982 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на дел од Програмата за модернизација на техничката база и изградба на нова зграда на Новинската агенција Танјуг во периодот од 1978 до 1982 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 март 1978 година.

ПР бр. 708
30 март 1978 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА И ИЗГРАДБА НА НОВА ЗГРАДА НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1982 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот обем на средствата за финансирање на дел од Програмата за модернизација на техничката база и изградба на нова зграда на Новинската агенција Танјуг во периодот од 1978 до 1982 година (во натамошниот текст: Програма) што го обезбедува федерацијата, се утврдува во износ од 87,772.223 динари од што во девизи 55,408.559 динари.

Средствата за финансирање на Програмата, освен средствата што за финансирање на дел од Програмата се утврдуваат според став 1 од овој член, ги обезбедува Новинската агенција Танјуг.

Член 2

Средствата од член 1 став 1 на овој закон ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата за одделни години, без обврска за враќање, и тоа:

	Динари
1) во Буџетот на федерацијата за 1981 година	70,461.730
од што во девизи	38,098.068
2) во Буџетот на федерацијата за 1982 година	17,310.493
од што во девизи	17,310.493

Член 3

Средствата за финансирање на дел од Програмата се утврдени врз база на цените од 1977 година.

Валоризацијата на износите предвидени за одделни години ќе се врши во согласност со републиките и автономните покраини при донесувањето на буџетот на федерацијата за наредната година, врз основа на податоците од Сојузниот завод за статистика за движењето на цените на производите и услугите, односно на цените на градежните услуги ако растежот на тие цени е поголем од 5%.

Елементите и критериумите за валоризација на средствата од став 2 на овој член ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

Член 4

Средствата утврдени во член 2 на овој закон што не ќе се потрошат до крајот на годината за која се обезбедуваат, се пренесуваат во наредната година за исти намени.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

288.

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 24 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕНИЈАТА НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 ГОДИНА

1. Се усвојуваат Измените и дополненијата на Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1978 година, која е составен дел од Заедничката девизна политика на Југославија за 1978 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 613
30 март 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот
на републиките
и покраините,
Зоран Попич, с. р.

289.

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 24 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ДЕВИЗНИОТ
БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 ГОДИНА**

1. Се усвојуваат измените и дополненијата на Проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1978 година која е составен дел од Заедничката девизна политика на Југославија за 1978 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 614
30 март 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот
на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

290.

Врз основа на член 288 точка 3 и член 370 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 7 и 18 од Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 30 март 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА
НА СОЈУЗНИОТ СУД**

Се разрешува од должноста судија на Сојузниот суд Франц Артнак, на лично барање, поради заминување во пензија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 629
30 март 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот
на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

291.

Врз основа на член 288 точка 3 и член 370 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 7 и 12 од Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именување, на седницата на Сојузниот собор од 30 март 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА СОЈУЗНИОТ СУД**

За судија на Сојузниот суд се избира д-р Душан Цотич, досегашен помошник-сојузен секретар за правосудство и организација на сојузната управа.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 629
30 март 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот
на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

292.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/77) и член 4 од Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 30 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА
ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈА**

1. На делегатите во Собранието на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен совет им припаѓа надомест на трошоците за вршење на функцијата во месечен износ од 2.000 динари.

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се исплатува месечно однапред.

3. Правата од оваа одлука припаѓаат од 1 април 1978 година.

4. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа врз товар на наменските средства на органот во кој се остварува личниот доход односно надоместот на личниот доход.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/77).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114/7-78-03
31 март 1978 година
Белград

**Административна комисија
на Собранието на СФРЈ**

Претседател,
Милован Гокановиќ, с. р.

293.

Врз основа на член 20 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/77) и член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 30 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Функционерот има право на дневница во износ од 420 динари за деновите што ги поминал на службено патување.

2. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на дневница во износ од 420 динари за деновите поминати надвор од местото на живеалиштето поради учество во работата на соборите на Собранието на СФРЈ, на работните тела и заедничките работни тела на соборите чиј е член или поради вршење на работи по одлука од тие тела, од нивните претседатели или од претседателот на Собранието на СФРЈ.

3. Ако на функционерот, односно на делегатот му се признаваат трошоците за ноќевање — дневницата со трошоците за ноќевање изнесува 520 динари.

4. Правото од точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука му припаѓа на функционерот што го назначува Претседателството на Собранието на СФРЈ.

5. Исплатата на надоместот според оваа одлука за делегатите на Собранието на СФРЈ паѓа врз товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ, а за функционерите врз товар на наменските средства на органот во кој се остварува личниот доход.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износите на дневниците на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/71).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-5/78-03
31 март 1978 година
Белград

**Административна комисија
на Собранието на СФРЈ**

Претседател,
Милован Гокановиќ, с. р.

294.

Врз основа на член 23 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 30 март 1978 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ кои живеат одвоено од своето семејство, имаат право на месечен надомест на трошоците поради одвоен живот од семејството — во износ од 4.280 динари.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука му припаѓа и на функционерот што го назначува Претседателството на Собранието на СФРЈ.

3. Правото на надоместот од точ. 1 и 2 на оваа одлука престанува од првиот нареден месец во кој на функционерот му е доделен уселив семеен стан.

4. Правата од точ. 1 и 2 на оваа одлука припаѓаат од 1 април 1978 година.

5. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа врз товар на наменските средства на органот во кој се остварува личниот доход.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/77).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-6/78-03
31 март 1978 година
Белград

**Административна комисија
на Собранието на СФРЈ**

Претседател,
Милован Гокановиќ, с. р.

295.

Врз основа на член 26 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/77), и член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77) Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 30 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ОДМОР

1. На функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и на делегатите што надоместот на личниот доход го остваруваат во Собранието на СФРЈ, им припаѓа надомест за користење на годишниот одмор за 1978 година во износ од 2.450 динари.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на сојузните пратеници и функционери што остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите на Собранието на СФРЈ и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/77).

3. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на функционерите што ги назначува Претседателството на Собранието на СФРЈ.

4. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа врз товар на наменските средства на органот кај кого корисникот остварува личен доход, односно надомест на личниот доход.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместот за користење на годишниот одмор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/77).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 131-2/78-03
31 март 1978 година
Белград

**Административна комисија
на Собранието на СФРЈ**

Претседател,
Милован Ѓокановиќ, с. р.

296.

Врз основа на член 137 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), а врз основа на согласноста од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ И ДА СЕ ПЛАКААТ ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА И ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СТРАНСТВО И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за условите под кои можат да се користат и да се плаќаат трошоците на претставништвата и делегатите во странство и другите трошоци на работењето со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77) во точка 3 во одредбата под 3 став 3 се брише.

2. Точка 4 се менува и гласи:

„4. Ако трошоците на работењето во странство се плаќаат во национална валута, треба да се обезбеди доказ за извршената легитимна замена на девизи за национална валута.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 196
29 март 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

297.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странските средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEVE KRONEN ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Neve Kronen Zeitung“, број 6264 од 6 ноември 1977 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/400
23 декември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

298.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странските средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Њ И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“, број 265 од 12—13 ноември 1977 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/626
23 декември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

299.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странските средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Der Spiegel“, број 47 од 14 ноември 1977 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/631
23 декември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

300.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Kleine Zeitung“ број 265 од 16 ноември 1977 година, што излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-2/386
26 декември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

301.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PRALINE“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Praline“, број 48 од 17 ноември 1977 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/633
26 декември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

302.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „U.S. NEWS AND WORLD REPORT“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „U.S. News and World Re-

port“, број 19 од 7 ноември 1977 година, што излегува на англиски јазик во Вашингтон, Соединети Американски Држави.

Бр. 650-1-27/570
27 декември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

303.

Врз основа на член 133 став 2 и член 248 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР****Член 1**

Во Правилникот за царинскиот надзор и за постапката за царинење на стоките сместени под царински надзор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76 и 9/78) во член 27 став 1 точка 3 се менува и гласи:

„3) завршен превод на договорот за држење на консигнационо складиште;“

Член 2

Во член 29 став 2 се додава нова реченица која гласи:

„Ако стоките се сместуваат во консигнационо складиште во амбалажа на странска сопственост (челични шишиња, специјални контејнери и др.) што не се продава заедно со стоките, во решението за одобрување на отворањето на консигнационото складиште мора да се означи и видот и вредноста на таа амбалажа.“

Член 3

Во член 36 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако стоките се сместуваат во консигнационо складиште во амбалажа на странска сопственост (челични шишиња, специјални контејнери и др.) што не се продава заедно со стоките, во увозната царинска декларација за сместување на консигнација се запишуваат и податоци за таа амбалажа.“

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5.

Член 4

Во член 51 став 4 зборовите: „на странската фирма“ се бришат.

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Ако, во смисла на член 36 од овој правилник, при сместувањето на стоките во консигнационо складиште од кое стоките се упатуваат се поднесени исправите пропишани со посебни прописи (убеверие за потеклото на стоките, за квалитетот на стоките и сл.), на излезниот лист на консигнационите стоки, врз основа на кој стоките се упатуваат од тоа во друго консигнационо складиште, мора да се стави клаузула за поднесените исправи (вид на исправата, рок на важењето, ограничувањето и др.). Во тој случај кон декларацијата за сместување на стоките на консигнација, што се поднесува во смисла на став 3 од овој член, држателот на консигнаци-

оното складиште не е должен повторно да ги поднесе тие исправи.“

Член 5

Во член 53 се додава нов став 2, кој гласи:
„Излезниот лист за привремено изнесување на консигнациони стоки се поднесува и за амбалажата на странска сопственост, што не се продава заедно со стоките.“

Член 6

Во член 54 став 1 зборовите: „во кое се продаваат стоките односно“ се бришат.

Член 7

Во член 55 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Заменетите делови мораат да се сместат во консигнационо складиште, или да се вратат во странство, или да ѝ се предадат на царинарницата без надомест или да се уништат под царински надзор.

Ако во странство се враќаат делови што не биле сместени во консигнационо складиште, тие делови се упатуваат до излезната царинарница со царинската проследница од член 54 на Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка.

Ако заменети делови ѝ се предаваат на царинарница или се уништуваат под царински надзор, се составува записник кој го потпишуваат присутните работници на царинарницата и на држателот на консигнационото складиште.“

Член 8

Во член 57 став 2 се менува и гласи:

„Кон декларацијата се поднесуваат фактурата, издатницата и другите исправи што се поднесуваат при увозот на стоки. Издатницата мора да содржи особено: назив на држателот на консигнационото складиште, назив на странската фирма, име и адреса на купувачот, вид, квалитет, количество и вредност на стоките и датум кога купувачот ги презел стоките од консигнационото складиште.“

Став 3 се брише.

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4.

Досегашниот став 6, кој станува став 5 се менува и гласи:

„За деловите што се издадени од консигнационо складиште, во смисла на член 55 од овој правилник, држателот на консигнационото складиште е должен кон декларацијата да поднесе: исправа со која се докажува дека замената е извршена во гарантниот рок, спецификација во која е наведено количеството, видот и вредноста на издадените делови и име на лицето на кое му се издадени деловите и доказ дека заменетите делови се сместени во консигнационо складиште или вратени во странство, или предадени на царинарницата без надомест или лишени од царински надзор.“

Досегашниот став 7 станува став 6.

Член 9

Во член 63 став 2 втората реченица се брише.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„На начинот пропишан во одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, царинарницата ќе постапи и ако држателот на консигнационото складиште сам пријави кусок, односно вишок на стоки.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 10

Чл. 67 до 77 се менуваат и гласат:

„Член 67

Основачот на слободната царинска зона е должен да ги обезбеди сите услови за спроведување на

мерките на царинскиот надзор на целото подрачје на слободната царинска зона.

Заради обезбедување на царинскиот надзор, подрачјето на слободната царинска зона мора да биде заградено и обележено на следниот начин, и тоа:

1) од копнената страна да е заградено со ограда висока 2,5 m, сметајќи од основата до нејзината највисока точка, со тоа што височината на вертикалниот дел да изнесува 2,20 m, врз кој се надоврзува искосениот дел под агол од 45° спрема подрачјето на зоната;

2) вертикалниот дел на оградата да е направен од челична мрежа (жица) со дебелина од 0,2 cm, со окца чиј обем не може да биде поголем од 12 cm или од тули или од бетон, со дебелина од најмалку 30 cm;

3) искосениот дел на оградата да е направен од три реда бодлива жица, со тоа што растојанието помеѓу секој ред на жицата да изнесува 10 cm;

4) оградата, ако е направена од челична мрежа да е прицврстена за бетонски столбови со дебелина од најмалку 20 cm x 20 cm, кои мораат да бидат вклопени во земјата најмалку 40 cm и поставени на растојание од 5 m;

5) портите да се високи 2,20 m, изработени од челична мрежа на метална рамка. По исклучок на приходите на кои е организирана непрекината царинска служба, наместо порта може да биде поставена само рампа;

6) портите и оградите ноќе да се осветлени;

7) на влезот видно да е поставен натпис: „СЛОБОДНА ЦАРИНСКА ЗОНА“ — со назначување на основачот на зоната;

8) водената површина на зоната да е обележена со вкотивени плутачи, во бели боја, со пречник од 50 cm, поставени на растојание од 200 m. Ако плутачите би ја попречувале редовната пловидба или маневрирањето на бродовите во луката односно пристаништето, плутачите можат да се постават и на растојание поголемо од 200 m.

Ако за тоа постојат оправдани причини Сојузната управа за царини може да дозволи на одделни места слободната царинска зона да се загради и на друг начин.

Член 68

Складиштата и другите простории и простори што се наоѓаат на подрачјето на слободната царинска зона, мораат да бидат изградени така што да обезбедуваат услови за сместување на стоки и за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Царинарницата може да определи стоките за кои важат посебни прописи за прометот (опојни дроги, оружје, муниција и др.) или стоките за кои, поради нивната особена вредност (благородни метали, накит и сл.) или од други причини, дека треба да се спроведат посебни мерки на царински надзор, да се складираат во посебни простории во слободната царинска зона. Вратите на тие простории мораат да имаат две различни брави. Клучот од едната брава го држи царинарницата, а клучот од втората брава — корисникот на просториите или основачот на зоната.

Ако на подрачјето на слободната царинска зона се наоѓаат резервоари, цистерни или други простории за сместување за стоки во течна односно гасовита состојба, тие мораат да бидат баждарени одионо атестирани од страна на надлежниот орган.

Основачот на слободната царинска зона мора да обезбеди соодветен број колски или други ваги за мерење и утврдување на количеството на стоките што се увезуваат, извезуваат или провозуваат преку зоната.

Член 69

Слободната царинска зона може да почне да работи кога основачот на зоната од Сојузната управа

за царини ќе добие уверение дека се исполнети сите услови за успешно спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Пред издавањето на уверението од став 1 на овој член, Сојузната управа за царини формира комисија која врши преглед на оградата, зградите, просториите, уредите, земјиштето и гатовите што влегуваат во состав на слободната царинска зона. Комисијата го внесува во записник својот наод и мислење за тоа дали се исполнети сите услови за спроведување на мерките на царинскиот надзор пропишани со Царинскиот закон и со одредбите на овој правилник.

Член 70

Царинарницата е должна најмалку еднаш годишно да изврши контрола на исправноста на оградата, портите, обележените места, складишните простори и простории и уредите во слободната царинска зона.

Ако при контролата, царинарницата утврди дека резервоарите, цистерните или другите простори за сместување во слободната царинска зона не ги исполнуваат условите од член 68 став 3 на овој правилник, царинарницата на отворотите на тие резервоари, цистерни или други простори за сместување ќе стави царински пломби заради оневозможување на нивното користење додека неисправностите не се отстранат.

Член 71

Основните средства, репродукционите материјали, погонското гориво и потрошните материјали, што се увезуваат од странство заради користење, односно потрошувачка во слободната царинска зона, ѝ се пријавуваат на царинарницата со поднесување на пријава за увоз и провоз на стоки.

Стоките од став 1 на овој член не можат да се користат, односно трошат во слободната царинска зона пред да се спроведе соодветна царинска постапка.

По исклучок од став 2 на овој член, за стоките што се увезуваат од странство во слободната царинска зона во количества што се неопходни за пакување, чување или одржување на странски стоки што се провозуваат преку зоната (слама, сено, брикети на јаглен, мраз, церади, хемиски средства за фумигација и сл.), не се поднесува увозна царинска декларација туку пријавата за увоз и провоз на стоките се раздолжува врз основа на извештајот од складиштарот (записникот за потрошувачката). Тој извештај царинскиот работник не го заверува.

Член 72

Основните средства, репродукционите материјали, погонското гориво и потрошните материјали што се наоѓаат во слободен промет на подрачјето на Југославија, а кои се внесуваат во слободната царинска зона заради користење, односно потрошувачка во зоната, ѝ се пријавуваат на царинарницата врз основа на список (спецификација) што се поднесува најмалку во два примерока. Во списокот мораат да се запишат податоци за видот, количеството и квалитетот на стоките како и други податоци и ознаки врз основа на кои може да се утврди идентичноста на стоките.

Царинарницата го заверува списокот и еден примерок задржува а преостанатите примероци му ги предава на основачот на слободната царинска зона, кој е должен да ги евидентира стоките што се внесени во зоната заради користење, односно потрошувачка во зоната.

Ако стоките, што се внесени во слободната царинска зона во смисла на став 1 од овој член, се враќаат од зоната во друго подрачје на Југославија како непотрошени, на царинарницата ѝ се поднесува список (спецификација) најмалку во два примерока. Царинарницата го заверува списокот и еден

примерок задржува и го одлага кон списокот што бил поднесен при внесувањето на стоките во зоната, а преостанатите примероци му ги враќа на основачот на зоната, кој внесува податоци за стоките во евиденцијата.

Член 73

Стоките што се внесуваат во слободната царинска зона во смисла на член 235 став 1 точ. 1 и 2 од Царинскиот закон, ѝ се пријавуваат на царинарницата, и тоа:

1) увозните неоцаринети стоки што се внесуваат во зоната по копнен пат — врз основа на пријавата за увоз и провоз на стоките што ја поднесува возачот;

2) увозните неоцаринети стоки што се внесуваат во зоната по воден пат — врз основа на манифестот, односно изводот од манифестот ако стоките се истоваруваат од брод врз основа на пријавата за увоз и провоз на стоки, што ја поднесува основачот на зоната или корисникот на зоната, ако стоките се сместуваат во зоната.

Ако увозните неоцаринети стоки се истоваруваат непосредно во железнички или други превозни средства заради превоз до друга царинарница во директна манипулација, истоварот се врши врз основа на пријавата за увоз и провоз на стоки што ја поднесува возачот што ги презема стоките на натамошен превоз;

3) домашните стоки оцаринети за извоз, што се внесуваат во зоната — врз основа на пријавата за извоз и провоз на стоки и извозната царинска декларација.

Во поглед на спроведувањето на мерките на царинскиот надзор, домашните стоки оцаринети за извоз и сместени во зоната се изедначуваат со стоките од странска сопственост сместени во зоната.

Ако стоките оцаринети за извоз се упатуваат во зоната на друга царинарница заради излегување од Југославија, царинскиот надзор до излезната царинарница се обезбедува врз основа на царинската проследница.

Ако стоките оцаринети за извоз се враќаат од зоната во друго подрачје на Југославија поради тоа што извозникот се откажал од извозот, стоките можат да се изнесат од зоната врз основа на одобрение од царинарницата. Одобрението може да се даде и во вид на заверка на диспозицијата;

4) домашните неоцаринети стоки наменети за извоз — врз основа на пријавата за извоз и провоз на стоки. Кон пријавата на царинарницата ѝ се поднесуваат на увид и исправите со кои се докажува дека стоките се наменети за извоз (пријава за склучен договор, договор за купопродажба и сл.);

5) странските стоки што се провозуваат преку зоната — сообразно со постапката што е пропишана во точ. 1 и 2 на овој став за увозните неоцаринети стоки.

Ако стоките се доставуваат во слободна царинска зона со железнички превозни средства, возачот, корисникот на зоната, односно основачот на зоната е должен на царинарницата да ѝ ја пријави и бројната состојба на колите во составот на возот, сообразно со постапката пропишана во член 69 од Царинскиот закон.

Член 74

Заради спроведување на мерките на царинскиот надзор, основачот на слободната царинска зона е должен да води евиденција за работењето во слободната царинска зона, на начинот што овозможува потребен увид на царинарницата во тоа работење и следење на движењето на стоките во зоната.

Под движење на стоки, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира увоз или внесување на стоки во слободната царинска зона, извоз или изнесување на стоки од зоната, како и вршење на

другите дејствија од член 235 од Царинскиот закон, со кои битно се менува својството на стоките, односно бројот на пакетите.

Евиденцијата за работењето во слободната царинска зона, од став 1 на овој член се состои од картотека што мора да се води така што за секоја одделна пратка на стоките да се води посебна картичка во која се внесуваат податоците пропишани со овој правилник. Податоците во картичките можат да се внесуваат само врз основа на уредни исправи (товарни исправи, манифест, диспозиција и др.), што се одлагаат во посебни фасцикли. На картичките се назначува врската на соодветните исправи.

Царинарницата води регистар на заверените картички на картотеката.

Пријавата за извоз и провоз на стоки се раздолжува со декларација, проследница или друга соодветна царинска исправа.

Член 75

Евиденцијата за работењето во слободната царинска зона се заснова врз системот на диспозиции што корисникот на зоната му ги дава на основачот или ги издава самиот основач на зоната.

Основачот на слободната царинска зона е должен да обезбеди еден примерок од диспозицијата, врз основа на која се врши каква и да било манипулација со стоките во зоната, да ѝ се предаде на царинарницата заради спроведување на соодветните мерки на царинскиот надзор.

Член 76

Картичките од член 74 став 3 на овој правилник мораат да содржат во горниот дел, над колониите, преку целата картичка назив на основачот на слободната царинска зона, податоци за видот на стоките и превозното средство со кое стоките се превезени и број врз основа на кој стоките се пријавени во зоната.

Просторот под податоците од став 1 на овој член е поделен на два дела, во кои посебно се евидентира влезот и излезот на стоките. Во секој од тие делови се внесуваат податоци за подносителите на диспозициите, регистарските броеви на диспозициите и броевите на товарниците. Во соодветни колони се внесуваат, врз основа на уредните исправи, во секој дел посебно, по хронолошки ред, податоци за видот и количеството на стоките. На крајот, од десната страна на колоната на секој дел на картичката се внесува во посебна колона бројот на фасциклата во која односната исправа е вложена. Количеството на стоките се внесува во картичката по единица на мерка. Поблиски ознаки за местото на кое стоките се складирани (број на складиштето, број на полето и сл.) се внесуваат во посебна колона.

Секоја промена на состојбата на стоките мора, врз основа на уредни исправи, да се внесе во картичката хронолошки под веќе внесените податоци во соодветните колони (записник за утврдениот кусок или вишок, сертификат за квалитативното или квантитативното преземање, преносна диспозиција и др.).

Податоците предвидени со овој правилник се внесуваат само на првата страна на картичката, додека на нејзиниот грб се наоѓа простор за внесување на забелешки и поблиски податоци.

При преносот на податоците за стоките од една картичка на друга, мора на нив да се означат врската на регистарските броеви на диспозициите, односно картичките.

По исклучок од одредбите на член 74 од овој правилник, за стоките од член 244 став 1 од Царинскиот закон можат во една картичка да се внесуваат податоци за повеќе пратки на стоки.

Член 77

Покрај податоците од член 76 на овој правилник, во картичката можат да се внесуваат и други податоци што на основачот на слободната царинска зона му се потребни во врска со неговото работење.

Пред изработката на картичките од член 74 став 3 на овој правилник, основачот на слободната царинска зона е должен од царинарницата да прибави согласност за оние колони на картичките во кои се внесуваат податоците потребни за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

За стоките што се подготвуваат за пазар (член 235 став 1 точка 3 од Царинскиот закон) промената ќе се евидентира на истата картичка на која тие стоки се евидентирани во смисла на член 76 од овој правилник.

Член 11

По член 77 се додаваат единаесет нови членови, кои гласат:

„Член 77а

Сите стоки што во слободната царинска зона се внесуваат, во смисла на член 235 став 1 точ. 1 и 2 од Царинскиот закон, мораат да се евидентираат во соодветни картички најдоцна да 12 часот наредниот ден од денот на внесувањето на стоките во зоната.

Картичките за стоките што се увезуваат се во бела боја, за домашните стоки — во црвена боја, а за стоките во провоз — во зелена боја. Картичките за стоките што се увезуваат или провозуваат, а со кои се врши директна манипулација, се обележуваат во горниот агол со црвена коса црта.

Член 77б

Индустриското производство на стоки (член 235 став 1 точка 4 од Царинскиот закон) се евидентираат на картички во жолта боја.

Евидентирањето на стоките, во смисла на став 1 од овој член, се врши по спроведената постапка пропишана за редовен увоз за стоки (член 238 од Царинскиот закон), односно постапката пропишана за привремен увоз на стоки (член 305 став 1 точ. 1 и 2 од Царинскиот закон).

За стоките од став 2 на овој член, раздолжувањето на картичките од член 78 од овој правилник се врши врз основа на декларација, а раздолжените стоки се евидентираат на картичките од став 1 на овој член.

Врз основа на извештајот за завршеното индустриско производство, на грбот на картичката се внесуваат податоци за производите добиени во процесот на индустриското производство, а за секој одделен производ се отвора посебна картичка заради внесување на податоците што се предвидени со овој правилник.

Ако стоките добиени со индустриско производство во слободната царинска зона се извезуваат, односно враќаат во странство, на царинарницата и се поднесува извозна царинска декларација на соодветен царински образец, и тоа за стоките од член 238 од Царинскиот закон — на Образецот VII, а за стоките што се привремено увезени во зоната, во смисла на член 305 став 1 точ. 1 и 2 од Царинскиот закон — на Образецот IX.

Член 77в

Увозни неоцаринети стоки и стоки во провоз под царински надзор можат да се упатат до друга царинарница во следните случаи:

1) ако стоките се претоваруваат во слободната царинска зона и се експедираат во директна манипулација, под услов стоките да не се задржуваат на подрачјето на зоната подолго од 48 часови, односно во рокот што ќе го определи царинарницата, во смисла на член 244 став 4 од Царинскиот закон.

Ако стоките сукцесивно се истоваруваат односно претоваруваат, рокот од став 1 на оваа точка се смета од завршетокот на истоварот до почетокот на експедирањето на стоките во слободната царинска зона;

2) ако стоките привремено се увезуваат;
3) ако стоките се наменети за продажба преку консигнационо складиште на странска фирма во Југославија;

4) ако се во прашање машини, апарати, инструменти, уреди и други стоки што сукцесивно се увезуваат, под услов друга царинарница да донела решение со кое го одобрува сукцесивното царинење;

5) ако се во прашање стоки што претставуваат дел од пратка што е сместена во царинско складиште, царинско сместувалиште или други простории и простори, под услов слободната царинска зона и царинското складиште, царинското сместувалиште или другите простории и простори да се наоѓаат во истата лука, односно во истото пристаниште;

6) ако се во прашање стоки што ги увезуваат или примат од странство физички лица;

7) во други случаи во кои прописите предвидуваат дека царинењето на стоките мора да се изврши во друга царинарница (според седиштето на увозникот, местото каде што ќе се наоѓаат стоките и др.).

При одобрувањето стоките да можат да се упатат до друга царинарница заради царинење се применуваат одредбите на член 203 од Царинскиот закон.

Член 77г

Корисникот на слободната царинска зона може на царинарницата да ѝ поднесе барање за промена на намената на стоките што се сместени во зоната, во смисла на член 235 став 1, точ. 1 и 2 од Царинскиот закон.

За неоцаринети стоки што се наменети за увоз, корисникот на слободната царинска зона може да поднесе барање за промена на намената на тие стоки во стоки наменети за провоз. Таквите стоки се упатуваат во странство сообразно со одредбите на член 278 од Царинскиот закон. На превозните исправи врз основа на кои стоките се упатуваат во странство (товарен лист, товарница и др.), мора да се назначи дека се во прашање странски стоки и да се наведе земјата од која стоките пристигнале во зоната (член 57 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка).

Стоките што се наменети за провоз, можат да се задржат во слободната царинска зона, односно да се оцаринат за увоз во Југославија, сообразно со член 301 од Царинскиот закон.

Стоките оцаринети за извоз и домашните стоки наменети за извоз, што се сместени во слободната царинска зона, можат, сообразно со чл. 292 и 293 од Царинскиот закон, да се изнесат од зоната и да се задржат во Југославија.

Ако утврди дека се исполнети условите за промена на намената на стоките сместени во слободната царинска зона, царинарницата донесува решение во скратена постапка. Еден примерок од решението царинарницата му врачува на подносителот на барањето, а еден примерок му предава на основачот на зоната заради внесување на соодветните промени во евиденцијата.

Член 77д

Стоките што се сместени во слободната царинска зона, освен стоките од член 80 од овој правилник и домашните стоки оцаринети за извоз, можат да се оцаринат само во зоната во која се сместени.

Стоките што се доставени со брод и оцаринети на брод, освен стоките што се наменети за индустриско производство во слободната царинска зона, можат да се експедираат од зоната, по правило, само во директна манипулација.

Член 77ф

Царинењето на стоките сместени во слободната царинска зона се врши според одредбите на чл. 249 до 269 од Царинскиот закон.

За стоките што се царинат во превозно средство со кое стоките се изнесуваат од слободната царинска зона, може да се бара кон увозната царинска декларација, покрај другите пропишани исправи, да се поднесе и доказ за извршеното мерење во зоната.

Ако стоките што се оцаринети во слободната царинска зона сукцесивно се изнесуваат од зоната и при тоа се утврди разлика во количеството, видот или квалитетот на стоките во однос на податоците од декларацијата, се постапува на следниот начин:

1) ако се утврди дека од зоната се изнесени помалку стоки отколку што е означено во увозната царинска декларација, царинскиот обврзник може да поднесе барање за измена на податоците во декларацијата, сообразно со член 271 од Царинскиот закон;

2) ако се утврди дека од зоната се изнесуваат повеќе стоки отколку што е означено во увозната царинска декларација, разликата во количеството на стоките може да се изнесе од зоната само врз основа на дополнително поднесена увозна царинска декларација што гласи на таа разлика.

При царинењето на јужно овошје, за кое е договорено квалитативно и квантитативно преземање во слободната царинска зона, се применува член 266 од Царинскиот закон, со тоа што конечните податоци за количеството на стоките се утврдуваат врз основа на докази за фактично доставените количества на стоки во зоната, под услов пребирањето на тоа овошје да се врши во зоната.

Член 77е

Ако царинарницата утврди разлика помеѓу податоците во количеството на стоките од исправите врз основа на кои стоките се сместени во слободната царинска зона и податоците утврдени во постапката на царинењето, ќе ја признае разликата во количество на стоките што претставува растур, лом, расипување, нечистотија, кало или која и да било разлика што се јавува како последица на транспортот, односно лежењето на стоките во зоната (корузија, влага и сл.), ако нема употребна вредност.

Член 77ж

При изнесувањето на стоките од слободната царинска зона, евиденцијата за работењето во слободната царинска зона се раздолжува врз основа на царинската декларација, односно врз основа на исправата за искиладирање, на која е означен бројот на декларацијата и која ја заверила царинарницата. Еден примерок од исправата за искиладирањето остаува во евиденцијата, а еден примерок задржува царинскиот работник на излезот од зоната и го остава според бројот на декларацијата. Врз основа на исправите на искиладирање, царинарницата ги контролира видот и количеството на стоките што се изнесуваат од зоната.

За стоките што се експедираат од слободната царинска зона во директна манипулација, исправата за изнесување на стоките од зоната ја издава овластената шпедиција, односно застапникот на увозникот.

Член 77з

Погрешно пополнетите или од други причини неупотребливите картички се поништуваат записнички, под царински надзор.

Член 77с

Ако по изнесувањето на стоките од слободната царинска зона и раздолжувањето на евиденцијата

за работењето во слободната царинска зона, врз основа на податоците од царинските исправи на подрачјето на зоната се најде вишок на стоки, се постапува на следниот начин:

1) ако се во прашање домашни стоки оцаринети за извоз, основачот на зоната е должен за вишокот на стоките да го извести извозникот и царинарницата. Ако извозникот нема намера да го преземе вишокот на стоките, основачот на зоната е должен стоките да ѝ ги отстапи на царинарницата на слободно располагање;

2) ако се во прашање увозни стоки или стоки во провоз, тие можат да се вратат во странство, да ѝ се предадат на царинарницата заради продажба, или да се оцаринат за увоз;

3) ако се во прашање стоки за кои не може да се утврди од кои пратки потекнуваат, основачот на зоната е должен во рок од 15 дена од денот кога е утврдено дека стоките се наоѓаат во зоната, да ѝ ги пријави стоките на царинарницата и да ги евидентира. На барање од основачот царинарницата може да одобри таквите стоки да се вратат во странство.

Основачот на слободната царинска зона е должен најмалку еднаш годишно да изврши инвентар за состојбата на стоките во слободната царинска зона и да го спореди со податоците од евиденцијата за работењето во слободната царинска зона.

Член 77и

Со оглед на определените специфичности на одделни слободни царински зони, царинарницата и основачот на зоната можат да изработат техничко упатство со кое поблиску ќе ја пропишат постапката со стоките што се увезуваат, извезуваат или провозуваат преку зоната, во согласност со Царинскиот закон и со одредбите од овој правилник."

Член 12

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, освен одредбите на член 68 ст. 3 и 4 кои влегуваат во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-01Д-3874/1

8 март 1978 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за царини,
Кемал Тарабар, с. р.

304.

Врз основа на член 137 од Законот за основите на системите за врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74 и 29/77), директорот на Сојузната управа за радиоврски пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА РАБОТАТА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на работа на радиостаниците по нивното поставување, а пред пуштањето во редовна работа (пробна работа), работата на радиостаниците заради испитување, ис-

тражување и прикажување на нивните технички квалитети (експериментална работа) и редовната работа на радиостаниците.

Член 2

Ако со овој правилник не е определено поинаку, врз воспоставувањето, одржувањето и прекинувањето на радиоврската, водењето на дневник за работата на радиостаниците во поморството, воздухопловството и радио-телеграфскиот и радио-телефонскиот сообраќај во системот за врски на ЈПТТ, како и врз работата на радиостаниците во служба на радиолокацијата, радиогониомтеријата и радиофаровите се применуваат одредбите од Меѓународниот правилник за радиосообраќајот.

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на радиостаниците од член 58 став 3 и член 59 на Законот за основите на системите за врски.

II Пробна работа

Член 3

По поставувањето, а пред пуштањето во редовна работа на радиостаницата, се врши техничка проба на работата на радиостаницата заради испитување на нејзините технички карактеристики и обезбедување на нејзината непречена работа и функционирање. За време на пробната работа радиостаницата ја започнува работата со изговарање на зборот: „Овде“, со соопштување на својот повикувачки знак и со изговарање на зборовите: „Вршме технички проби“. Потоа се емитуваат броевите и најнужните соопштенија, со кои се утврдуваат чујноста, досегот и се регистрираат евентуални пречки. Зборовите: „Вршме технички проби“ мораат да се повторуваат секои 10 минути.

Радиодифузните станици можат да емитуваат програма наместо броеви, со тоа што зборовите: „Вршме технички проби“ мораат да се повторуваат секои 30 минути.

Пробната работа на радиостаницата не може да трае подолго од 30 дена. По исклучок, пробната работа на радиодифузните и телевизиските станици, чија израчена сила преминува 10 kW може да трае најдолго 3 месеци.

Одредбите од овој член не се однесуваат на радиорелејните станици и радиодифузните и телевизиските претвораачи.

III. Испитување, истражување и прикажување на техничките квалитети на радиостаниците

Член 4

Радиостаницата што работи со цел за испитување, истражување и прикажување на техничките квалитети не смее да емитува соопштенија кои се однесуваат на дејноста на организации на здружен труд или други организации, односно органи на кои им припаѓа радиомрежата во која работи таа радиостаница.

Радиостаницата ја започнува работата со изговарање на зборот: „Овде“, со соопштување на својот повикувачки знак и со изговарање на зборовите: „Вршме испитување и прикажување на техничките квалитети на радиостаницата“. По тоа, се емитуваат броевите и најнеопходните соопштенија со кои се врши прикажување на техничките квалитети на радиостаницата. Зборовите: „Вршме испитување и прикажување на техничките квалитети на радиостаницата“ мораат да се повторуваат секои 10 минути.

Ако на радиостаницата се вршат мерења заради испитувања на нејзините технички квалитети, таа вата радиостаница, по правило, работи со вештачко оптоварување.

Работата на радиостаницата, со цел за испитување, истражување и прикажување на техничките квалитети, не може да трае подолго од 30 дена.

IV. Редовна работа на радиостаниците

Член 5

По поставувањето на радиостаницата, истекот на пробната работа и извршениот технички преглед, радиостаницата ја започнува редовната работа за целите за кои е и поставена.

Радиостаницата ја започнува работата со изговарање на зборот: „Овде“, со соопштување на својот повикувачки знак, потоа повикувачкиот знак на радиостаницата со која има намера да воспостави радиоврска, потем што емитува соопштенија поради кои воспоставила радиоврска.

За воспоставување радиотелеграфска врска, радиостаницата го емитува повикувачкиот знак на радиостаницата со која има намера да воспостави радиоврска, потоа знакот: „DE“ и го соопштува својот повикувачки знак, потем што ги емитува соопштенијата заради кои воспоставила радиотелеграфска врска.

Секоја радиостаница пред почетокот на работата и по завршетокот на работата е должна да се идентификува со својот повикувачки знак.

Радиодифузната станица ја започнува работата со изговарање на зборот: „Овде“ и со соопштување на својот повикувачки знак, потем што преминува на емитување на програмата.

Член 6

Одржувањето на радиоврска се врши наизменично со размена на соопштенијата помеѓу радиостаниците. Тие соопштенија мораат да бидат кратки и јасни и без непотребни повторувања.

Да се емитуваат можат само соопштенија што се однесуваат на дејноста на организација на здружен труд или друга организација, односно органот на кој му припаѓа радиостаницата.

При преминот од предавање врз прием на соопштенија, радиотелефонската станица го емитува зборот: „Прием“, а радиотелеграфската станица — знакот: „K“.

Член 7

По завршената размена на соопштенијата, радиостаницата што прва воспоставила радио-врска, се идентификува со својот повикувачки знак и ја објавува радиоврската со изговарање на зборовите: „Крај на работата“ — ако одјанувањето го врши радиотелефонска станица, односно со знакот: „SK“ — ако објавувањето го врши радиотелеграфска станица.

Член 8

Кога радиостаница ќе прими знаци на опасност, итност или безбедност, без оглед од каде доаѓа, е должна веднаш да го прекине емитувањето на програмата односно на соопштенијата и да постапи според упатството од радиостаницата што емитува знаци на опасност, итност или безбедност, во согласност со одредбите од Меѓународниот правилник за радио-сообраќајот.

Член 9

Соопштенијата што не се однесуваат на дејноста на имателот на радиостаницата не смеат да се користат, бележат или соопштуваат на трети лица, освен соопштенијата за опасност и за безбедност.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на соопштенијата што се наменети за општ прием.

Член 10

Радиостаница може да работи само на фреквенцијата што ѝ е доделена во дозволата за работа.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во случај на елементарни или други непогоди, спасување и заштита на човечки животи, радиостаница може да работи и на фреквенција што не ѝ е доделена, но само додека трае таа состојба.

Член 11

Ако радиостаница пренесува соопштение кое според самоуправните општи акти на организацијата на здружен труд претставува деловна тајна, имателот на радиостаница може, по одобрение од органот надлежен за внатрешни работи, да користи сопствени шифри, слогови, кодови, односно кратенки.

Член 12

Радиостаницата мора да се одржува така што сите технички параметри да бидат во границите на дозволените отстапувања кои за определен вид радиостаници и радиослужби се предвидени со посебни прописи донесени врз основа на член 136 од Законот за основите на системите за врски, како и одредбите на Меѓународниот правилник за радиосообраќајот.

Член 13

За одделни видови радиостаници, определени со овој правилник, се води дневник на работата, и тоа на следниот начин:

1) во дневникот за работа на радиотелеграфска и радиотелефонска станица во кои радиооператорот самостојно врши работи врз основа на овластување, се запишуваат следните податоци: датум и час на почетокот и завршетокот на работата, односно предавањето и приемот на соопштенијата, повикувачкиот знак на радиостаницата на која ѝ е предадено соопштението, односно од која е примено соопштението, кратка содржина на соопштението и потпис на радиооператорот. Во дневникот за работа се запишуваат и евентуални забелешки;

2) во дневникот за работа на радиодифузна станица се запишуваат податоците: назив на емисијата, време на почетокот и завршетокот на емитувањето, потпис на дежурното лице под чие раководство е вршено емитувањето и, по потреба, евентуални забелешки.

Дневниците за работа од став 1 на овој член се водат врз обрасците бр. 1 и 2, што се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

V. Завршни одредби

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за работата на радиостаниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/71).

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето ва „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-2701/1
28 март 1978 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
радиоврска,
Љубомир Дуловиќ, с. р.

Образец бр. 1

(корисник на радиостаницата)

(вид на радиостаницата)

(повикувачки знак на радиостаницата)

(место)

ДНЕВНИК ЗА РАБОТАТА

Ред. бр.	Време на работата: датум и час	Повикувачки знак г/с со која работи	Кратка содржина на соопштението	Потпис на радио- операторот	Забелешка
----------	-----------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------	-----------

Образец бр. 2

(корисник на радиостаницата)

(вид на радиодифузната станица)

(повикувачки знак)

(место)

ДНЕВНИК ЗА РАБОТАТА

Ред. бр.	Назив на емисијата и време на емитувањето од _____ до _____	Потпис на дежурно- то лице	Забелешка
----------	--	-------------------------------	-----------

305.

Врз основа на член 4 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), со согласност од републиките и автономните покраини, Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на седницата од 28 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1976 ГОДИНА

1. Постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-

пански недоволно развиените републики и автономни покраини се утврдуваат за 1976 година во следните износи:

	— во милиони динари —
СР Босна и Херцеговина	1.220,6
СР Македонија	528,6
СР Словенија	1.742,4
СР Србија, без автономните покраини	2.288,6
СР Хрватска	2.652,5
СР Црна Гора	179,5
САП Војводина	1.041,9
САП Косово	176,9

Вкупно: 9.831,0

2. Разликата помеѓу годишниот износ на постојаните средства утврдени со оваа одлука и износите уплатени на име аконтација на постојаните средства за 1978 година, ќе ја уплатат републиките и автономните покраини во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02 бр. 27/18-78
28 февруари 1978 година
Белград

Фонд на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Директор на Фондот,
д-р Зеки
Бејтулаху, с. р.

Претседател
на Собранието на Фондот,
Бранислав Пенезиќ, с. р.

306.

Л И С Т И

НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ*

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор ги објавува листите на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од социјалистичките републики, потврдени од страна на соодветната републичка изборна комисија, и тоа:

I. ЛИСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. **Андриќ Радмило**, роден на 31. V 1926 година, општествено-политички работник, Србин, член на делегацијата на Месната заедница Лука I Мостар
2. **Башкот Бошко**, роден на 4. I 1922 година, општествено-политички работник, Србин, член на делегацијата на Републичката конференција на ССРН на БиХ
3. **Билан Стипо**, роден на 9. I 1922 година, општествено-политички работник, Хрват, член на делегацијата на Републичката конференција на ССРН на БиХ
4. **Диздаревиќ Нијаз**, роден на 13. XI 1920 година, општествено-политички работник, Муслиман, член на делегацијата ЦК на СК на БиХ
5. **Гребо Мухамед**, роден на 28. XI 1916 година, општествено-политички работник, Муслиман, член на делегацијата на Месната заедница Трг на ослободувањето на Сараево
6. **Хасанбеговиќ Мурат**, роден на 5. VII 1934 година, КВ бравар, Муслиман, член на делегацијата на ООЗТ ШИП „Маглиќ“ Фоча
7. **Хазнадар Разија**, родена на 20 XI 1933 година, дипломиран инженер по агрономија, Муслиманка, член на делегацијата на Месната заедница Мејдан Бања Лука
8. **Јуришиќ Анте**, роден на 3. VII 1925 година, машински техничар, Хрват, член на делегацијата на ООЗТ „Енергоопскрба“ Коњиц РО „Игман“ Коњиц
9. **Канор Момир**, роден на 13. II 1918 година, општествено-политички работник, Србин, член на делегацијата на Месната заедница Трг на ослободувањето на Сараево
10. **Келак Руди**, роден на 4. XI 1918 година, општествено-политички работник, Хрват, член на делегацијата на ЦК на СК на БиХ

* Листите на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од другите социјалистички републики и автономни покраини ќе бидат објавени во наредниот број на „Службен лист на СФРЈ“.

11. **Кондиќ Вукашин**, роден на 17. V 1940 година, дипломиран инженер по технологија, Србин, член на делегацијата на ООЗТ Фабрика за целулоза Приедор

12. **Лиздек Бранко**, роден на 25. X 1925 година, земјоделец, Србин, член на делегацијата на кооперантите на ООЗТ Сточар, Мокро, Пале

13. **Лончар Саво**, роден на 20. VII 1939 година, дипломиран инженер по технологија, Србин, член на делегацијата на ООЗТ „Пољоиндустрија“ Драксениќ, Босанска Дубица

14. **Лукежиќ Антуц**, роден на 27. II 1927 година, генерал-мајор, Хрват, член на делегацијата на вооружените сили на СФРЈ

15. **Машиќ Изет**, роден на 11. IX 1936 година, инженер, Муслиман, член на делегацијата на ОЗТ „Побједа“ Горажде

16. **Малишевиќ Осман**, роден на 2. VIII 1927 година, КВ работник, Муслиман, член на делегацијата на ООЗТ Примарна преработка на дрво на РО „Јахорина“ Средње, Илијаш

17. **Метер Јосип**, роден на 1. XI 1927 година, ВК работник, Хрват, член на делегацијата на ОЗТ „Гуро Салај“ Мостар

18. **Ненадиќ Бранка**, родена на 17. IV 1951 година, лекар, Србинка, член на делегацијата на Домот на здравјето Босанско Грахово

19. **Прањиќ Михо**, роден на 16. XII 1927 година, ВК работник, Хрват, член на делегацијата на Рудникот за јаглен „Букиње“ Тузла

20. **Селимовиќ Невенка**, родена на 7. XI 1936 година, општествено-политички работник, Србинка, член на делегацијата на Републичката конференција на ССРН на БиХ

21. **Скопљаквиќ Асим**, роден на 24. I 1939 година, дипломиран инженер по шумарство, Муслиман, член на делегацијата на ООЗТ „Јадар“ РО „Бирач“ Зворник

22. **Тескередиќ Фикрет**, роден на 21. VII 1934 година, електроинженер, Муслиман, член на делегацијата на ОЗТ Електроопрема „Електропренос“ Ново Сараево

23. **Ваљевчиќ Сафет**, роден на 29. IX 1946 година, машински техничар, Муслиман, член на делегацијата на ООЗТ Фабрика за намештај „Варда“ Вишеград

24. **Жутиќ Решад**, роден на 22. I 1947 година, дипломиран инженер по металургија, Муслиман, член на делегацијата на ООЗТ Висока печка, Рудник и железарница Вареш

25. **Косиќ Влатко**, роден на 16. VI 1935 година, општествено-политички работник, Хрват, член на делегацијата на Советот на Сојузот на синдикатите на БиХ

26. **Гаговиќ Рајко**, роден на 29. V 1921 година, општествено-политички работник, Србин, член на делегацијата на Републичката конференција на ССРН на БиХ

27. **Лазаревиќ Јовица**, роден на 10. II 1923 година, општествено-политички работник, Србин, член на делегацијата на Републичката конференција на ССРН на БиХ

28. **Вујовиќ Рајка**, родена на 8. III 1933 година, дипломиран инженер по технологија, Србинка, член на делегацијата на ОЗТ Индустрија на алати Требиње

29. **Месиховиќ Мунир**, роден на 23. III 1928 година, општествено-политички работник, Муслиман, член на делегацијата на ЦК СК на БиХ

30. **Матиќ Радмила**, родена на 21. XII 1925 година, општествено-политички работник, Србинка, член на делегацијата на ЦК на СК на БиХ

II. ЛИСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

1. **Јоже Божич**, роден на 18. VI 1926 година, дипл. политолог, Словенец, член на Делегацијата на Месната заедница Градишче, Љубљана

2. **Мара Јеловшек**, родена на 29. V 1934 година, учителка, по одделенска настава, Словенка, член на делегацијата на ООЗТ Словенијалес, Љубљана

3. **Јоже Лончарич**, роден на 3. III 1930 година, правник, Словенец, член на Делегацијата на Месната заедница Шторе, Целје

4. **Силва Север**, родена на 13. I 1923 година, дипл. инж. по агрономија и професор по хемија, Словенка, член на Делегацијата на ООЗТ Школски центар Ајдовшчина

5. **Руди Шенич**, роден на 15. XII 1939 година, дипл. економист, Словенец, член на делегацијата на Месната заедница Подград, Илирска Бистрица, работна организација ПЛАМА Подград

6. **Мајда Шкербиц**, родена на 6. X 1928 година, дипл. економист и д-р на економските науки, Словенка, член на Делегацијата на ООЗТ Висока економско-комерцијална школа во Марибор

7. **Руди Брегар**, роден на 24. I 1926 година, дипл. политолог, Словенец, член на делегацијата на Месната заедница Згорња Шишка, Љубљана

8. **Миха Бришки**, роден на 31. I 1933 година, дипл. инж. по машинство, Словенец, член на Делегацијата на Месната заедница Кочевје, работна организација ИТАС, Кочевје

9. **Петер Хабијан**, роден на 25. III 1939 година, инж. по организација на трудот, Словенец, член на Делегацијата на ООЗТ Фабрика за опрема за домаќинството Горње Велење

10. **Антон Капун**, роден на 4. II 1932 година, ветеринар, Словенец, ООЗТ „Љутомерчан“ Мешаница мочних крми „Љутомер“

11. **Рајко Орешник**, роден на 18. II 1940 година, дипл. економист, Словенец, член на Делегацијата на работната заедница на СОЗТ „ЕЛКОМ“ Марибор

12. **Богдан Осолник**, роден на 13. V 1920 година, правник, Словенец, член на Општествено-политичкиот совет на Собранието Ново Место

13. **Бојан Полак-Стјенка**, роден на 28. XI 1918 година, генерал-мајор, Словенец, член на Делегацијата на Месната заедница Ајдовшчина, Љубљана

14. **Јанез Рошкер**, роден на 27. VII 1937 година, дипл. правник, Словенец, член на Општествено-политичкиот совет на Собранието на Општина Кршко Фабрика за целулоза и хартија „Гуро Салај“ Кршко

15. **Виктор Сеител**, роден на 2. V 1932 година, правник, Словенец, член на Делегацијата на Единствената работна организација „Градбено подјетје“, Радле

16. **Драго Селигер**, роден на 25. VIII 1926 година, дипл. политолог, Словенец, член на Делегацијата на Месната заедница Ајдовшчина, Љубљана

17. **Јожица Драцковиќ**, родена на 16. III 1937 година, правник, Словенка, член на Делегацијата на ООЗТ Петрохемија — ИН Нафта Лендава

18. **Ерика Фегуш**, родена на 28. VII 1941 година, дипл. економист, Словенка, член на Делегацијата на ООЗТ ТГА „Борис Кидрич“ Кидричево

19. **Луцијан Стадина**, роден на 21. VI 1939 година, дипл. економист, Словенец, член на Делегацијата на ООЗТ Општа пловидба Пиран

20. **Грацијан Шкрк**, роден на 9. X 1925 година, генерал-мајор на ЈНА, Словенец, член на Делегацијата на работната заедница на воена пошта, Љубљана

21. **Терезија Штефанчич**, родена на 13. X 1936 година, дипл. инж. по агрономија, Словенка, член на Делегацијата на ООЗТ Фабрика за шеќер во изградба, Ормож

22. **Јоже Туршек**, роден на 19. III 1943 година, инж. по агрономија, Словенец, член на Делегацијата ХМЕЗАД. ООЗТ Кооперација Жалец

23. **Соња Крашовец**, родена на 30. I 1951 година, дипл. економист, Словенка, член на Делегацијата АЕРО Целје

24. **Радо Гогер**, роден на 27. IX 1929 година, дипл. политолог, Словенец, член на Делегацијата на Единствената работна организација „Институт за економски истражувања“, Љубљана

25. **Славко Залокар**, роден на 28. VIII 1927 година, текстилен техничар, Словенец, член на Делегацијата на Единствената работна организација за одржување на станбени згради — Железничко господарство, Љубљана

26. **Миха Кошак**, роден на 14. X 1932 година, дипл. инж. по металургија, Словенец, член на Делегацијата на Месната заедница Бежиград, Љубљана, работна организација САТУРПУС Љубљана

27. **Ева Маглич**, родена на 19. VII 1930 година, дипл. правник, Словенка, член на Делегацијата на работната заедница на Републичкиот секретаријат за правосудство, организација на управата и буџет

28. **Мирко Пирнавер**, роден на 11. V 1934 година, работник, Словенец, член на Делегацијата РЕК Засавје — Трбовле, Засавски рудници, ООЗТ Рударско електро-машинско одржување

29. **Владо Јанжич**, роден на 11. X 1936 година, дипл. политолог, Словенец, член на Делегацијата на работната заедница на ЦК на СК на Словенија

30. **Ела Улрих-Атена**, родена на 10. II 1925 година, дипл. политолог, Словенка, член на Делегацијата на Месната заедница Камнице Марибор

Бр. 160

4 април 1978 година

Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Претседател
на Комисијата,
Јосип Студин, с.р.

307.

Со цел за остварување и унапредување на меѓусебната соработка и координација на прашањата од заеднички интерес во воспитувањето и насоченото образование, а врз основа на член 56 став 2 од Уставот на СФРЈ, самоуправните интересни заедници на воспитувањето и насоченото образование на социјалистичките републики и покраини од СФРЈ, Југославија склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ВОСПИТУВАЊЕТО И НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И ПОКРАИНИ

Член 1

Со оваа самоуправна спогодба самоуправните интересни заедници на воспитувањето и насоченото образование на социјалистичките републики и покраини (во натамошниот текст: учесниците) ги утврдуваат работите и задачите од заеднички интерес, го утврдуваат начинот на меѓусебната соработка во остварувањето на тие работи и задачи и другите прашања од значење за меѓусебната соработка.

Член 2

Како работи и задачи од заеднички интерес учесниците ги утврдуваат:

1) разгледувањето на проблематиката за прашањата на развојот и унапредувањето на системот на воспитувањето и насоченото образование;

2) разгледувањето на заеднички прашања за реформата на средното и високото образование;

3) соработката во изградбата на системот на планирање на воспитувањето и насоченото образование, особено во дефинирањето на заедничката методо-

логија на планирањето, на единствениот систем на приспособирање и обработка на податоци за кадровските и образовните потреби на здружениот труд и за образовните капацитети;

4) соработката и изградбата на системот на здружување и слободна размена на трудот во воспитувањето и насоченото образование, особено во дефинирањето на критериумите за вреднување на придонесот на образованието во новосоздадената вредност на материјалното производство, поголемата продуктивност на вкупниот општествен труд и развојот на општеството во целост;

5) соработката во изградбата и унапредувањето на системот на самоуправните интересни заедници на воспитувањето и насоченото образование;

6) соработката со сојузните органи врз работите на планирањето на општествено-економскиот развој и учествувањето во подготвувањето на донесувањето на сојузни прописи од значење за воспитувањето и насоченото образование;

7) договарањето за усогласувањето на капацитетите за образование во структурите од заеднички интерес на здружениот труд на повеќе републики и покраини;

8) договарањето за решавање на проблемите околу школувањето на посетителите од една република, односно покраина во образовните организации на подрачјето на други републики, односно покраини;

9) соработката при договарањето за единствени основи за класификација (номенклатура) на занимањата;

10) договарањето за заедничките научноистражувачки проекти и стручни работи врз разработката на одделни проблеми во воспитувањето и насоченото образование;

11) постојаното меѓусебно информирање и размена на искуства од работата и дејствувањето на учесниците на Спогодбата;

12) поттикнувањето на меѓурепубличко-покраинската соработка на организациите на здружен труд, на сомуправните интересни заедници и на другите организации и заедници во областа на воспитувањето и насоченото образование;

13) договарањето за меѓународната соработка од значење за воспитувањето и насоченото образование;

14) другите работи и задачи за кои ќе се договорат учесниците.

Член 3

Заради остварување на целите и задачите утврдени со оваа спогодба учесниците основаат Сојуз на републичките и покраинските самоуправни интересни заедници на воспитувањето и насоченото образование (во натамошниот текст: Сојузот).

Републичката односно покраинската самоуправа интересна заедница на воспитувањето и насоченото образование станува член на Сојузот со потпишувањето на оваа спогодба.

Член 4

Сојузот има права, обврски и одговорности спрема оваа спогодба, закон и Уставот на СФРЈ.

Сојузот не може да учествува во правниот сообраќај, ниту во рамките на Сојузот можат да се воспоставуваат односи во стекнувањето на заеднички приход и заеднички доход ниту да формира трајни средства на Сојузот.

Сојузот го претставува претседателот на Собранието на членката, каде што е седиштето на Сојузот.

Седиштето на Сојузот е наизменично во седиштето на членките и тоа според азбучниот ред на нивните на републиките, односно покраините.

Седиштето на Сојузот се менува секое полугодие.

Член 5

Со работите на Сојузот управува Собранието. Собранието на Сојузот го сочинуваат делегациите на собранијата на сите членки.

Секоја делегација ја сочинуваат 3 делегати. Составот на делегацијата може да се менува.

Член 6

Собранието на Сојузот особено:

— ги разгледува прашањата од член 2 на оваа спогодба;

— донесува годишна програма за работата на Сојузот;

— донесува деловник за својата работа;

— основа одбори, комисии или други работни тела;

— утврдува предлози на ставови, одлуки и заклучоци за кои одлучуваат членките на Сојузот;

— поведува постапка за склучување самоуправни спогодби помеѓу членките на Сојузот, го следи текот на сомуправното спогодување, го утврдува предлогот на самоуправната спогодба и го следи остварувањето на склучените самоуправни спогодби;

— врши и други работи што ќе му ги доверат членките на Сојузот.

Член 7

Собранието на Сојузот работи во седници.

Работата на Собранието се засновува врз приципот на целосна усогласеност на ставовите на делегациите.

Делегатите и делегациите во Собранието работат според насоките на самоуправните органи на членките што ги делегирале.

Член 8

Седниците на Собранието на Сојузот ги свикнува претседателот на собранието на членката каде што се наоѓа седиштето на Сојузот врз основа на програмата на работа на Сојузот, врз основа на договор од претходната седница или на предлог од која и да било членка со претходна консултација со другите членки.

Со работата на седницата раководи претседателот што се избира од составот на делегациите на членките чиј претседател на собранието е свикувач на седницата.

Член 9

Во врска со подготвувањата на седниците на Собранието на Сојузот и со спроведувањето на договорените ставови и заклучоци на Собранието претседателот може да свикнува состаноци на претседателите на сите делегации.

Член 10

За разгледување на одделни прашања и за подготвување на определени материјали Собранието на Сојузот може да основа привремени помошни работни тела — одбори или комисии.

Составот и задачите на помошните работни тела се утврдуваат со одлука за нивното основање.

Член 11

Секретарите на членките го сочинуваат Стручниот совет на Сојузот.

Стручниот совет учествува во подготвувањето на седниците на Собранието на Сојузот.

Со работата на стручниот совет раководи секретарот на членката каде што е седиштето на Сојузот.

Во работата на Собранието на Сојузот учествуваат секретарите на членките.

Член 12

Стручните и административно-техничките работи на Сојузот ги врши Стручната служба на членката каде што е седиштето на Сојузот, и тоа на свој трошок.

Член 13

Секоја членка на Сојузот ги поднесува трошоците за учествување на своите делегати, односно членови во органите и работните тела на Сојузот.

Трошоците на одржувањето на седницата на органите и работните тела на Сојузот ги поднесува членката каде што е седиштето на Сојузот.

Член 14

Оваа самоуправни спогодба се смета како склучена кога ќе ја усвојат собранијата на сите републички и покраински самоуправни интересни заедници на воспитувањето и насоченото образование и кога ќе ја потпишат нивните овластени претставници.

Самоуправната спогодба се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1/78

3 март 1978 година
Стубичке Топлице

За Сојузот на самоуправните интересни заедници на насоченото образование и воспитување на СР Босна и Херцеговина,

д-р **Мурис Османџиќ**, с. р.
претседател на колегијалниот работоводен орган на Сојузот

За Републиката самоуправни интересна заедница на насоченото образование на СР Црна Гора,

Светозар Раичевиќ, с. р.
заменик-претседател на Извршниот одбор на Собранието

За Републиката самоуправни интересна заедница на воспитувањето и насоченото образование на СР Хрватска,

д-р **Борис Гервик**, с. р.
заменик-претседател на Собранието

За Покраинската самоуправни интересна заедница на образованието и воспитувањето на Косово,

Велибор Влаиќ, с. р.
претседател на Собранието

За Општината заедница на образованието, Скопје

Димитар Беневски, с. р.
претседател на Извршниот одбор на Собранието

За Заедницата на образованието на Словенија, Љубљана

Франц Бранисељ, с. р.
претседател на Собранието

За Заедницата на насоченото образование за територијата на СР Србија,

Петар Скачков, с. р.
претседател на Собранието

За Самоуправната интересна заедница за насоченото образование на САП Војводина,

Јосип Видаковиќ, с. р.
претседател на Собранието

308.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЗБЕСТНИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 7 септември 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за азбестни производи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат и тоа за:

1) азбестно платно и ленти	до 8,0%
2) азбестна конфекција	до 8,0%
3) азбестни изолациони материјали: (плетенки, врпци и др.)	до 9,7%
4) облоги за кочници и спојки и сопирачки делови	до 6,3%
5) теснит (клингерит) плочи	до 10,8%
6) азбестни металопластични затиначи	до 8,6%
7) азбестно предиво	до 6,3%
8) азбестна филтер-маса	до 4,6%

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение број 3714 од 30 март 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Азбест“ — Плоче, „Донит“ — Медводе, „Унис-Ферос“ — Сребреница и ФИАЗ — Прокупле.

Претставници на купувачите-потрошувачи: ТАМ — Марибор, „14 Октобар“ — Крушевац, „КРОН“ — Белград, „21 Мај“ — Белград, ТОМОС — Коपर, ИТАС — Кочевје, ИМВ — Ново Место, „Агроопрема“ — Белград, „Југоауто“ — Белград, „Агровојводина“ — Нови Сад, „Унис-Комерц“ — Сараево, „Механизација“ — Приштина, „Аутомакедонија“ — Скопје, „Технохемија“ — Белград, „Млиноопскрба“ — Загреб, „Аутохрватска“ — Загреб, „Аутоцентар“ — Загреб, „Агротехника“ — Загреб, „Бродомеркур“ — Сплит, „Бродо материјал“ — Риека, „Пољоопрема“ — Сараево, „Воснауто“ — Сараево, „Фероелектро“ — Сараево, „Словенијаавто“ — Љубљана, „Астра“ — Љубљана, „Развитак“ — Метковиќ и „Трговато“ — Копр.

309.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ЛИМЕНИ ЧЛЕНОВИ И ОРМАНИ, БЕЗ ОПРЕМА И НА ЛИМЕНИ ЧЛЕНОВИ СО ОПРЕМА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 30 јуни 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за лимени членови и ормани, без опрема и за лимени членови со опрема, со тоа што производителските организации на здружен труд до мажот своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин./парче
1) член В-1	214
2) член У-1	251
3) член RB K-2	262
4) член RO-1	584

За други типови членови и ормани цените се утврдени во ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 2553 од 17 март 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: ЕМПА — Алексинац, ИМП — Љубљана, „Елинд“ — Валево, „Електроосијек“ — Осиек и „Електролозница“ — Лозница.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 купувачи-потрошувачи, потписници на спогодбата.

310.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 14 март 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за ферментиран тутун, со тоа што производителските организации на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун да можат своите затечени продажни цени за ферментиран тутун, при постојните

услови на продажбата да ги зголемат во просек до 4,36%, а според Ценовникот што е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 1501 од 3 април 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 24 производители потписници на спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 купувачи-потрошувачи, потписници на спогодбата.

311.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПНЕВМАТСКА КОНТРОЛА, ПОКАЖУВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ ГОЛЕМИНИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 19 мај 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за инструменти за пневматска контрола, покажување и регулација на физички големини, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 9%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 1886 од 20 март 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Фабрика прецизних инструмената, опреме и аутоматскиж уреѓаја „Телеоптик“ — Земун.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Барбир Милоша Перо, Бонић Фрање Станко, Брлек-Јануш Стјепана Јулијана, Бунчић Танасије Станко, Бутковић Грге Винко, Циндрић Јуре Жељко, Цвитковић-Бижић Милана Милица, Добринић Стјепана Звонимир, Ђермановић Стеве Душко, Екарт Ивана Иван, Гаспић Антуна Кармело, Кнежевић Луке Марко, Кошец Јураја Јурај, Маркиш Јована Милош, Мишковић-Богдановић Стојана Даница, Подгорски Винка Ивица, Пофак Стјепана Владимир, Поштић Ристе Стеван, Спливало Луке Никола, Шкарица Ивана Бранко, Трбојевић-Драгичевић Петра Савета, Вдовић Габра Игнац, Вучетић Петра Томислав, Вучић Ивана Анте, Вуга Глиге Михајло, Вујаковић-Обрадовић Милана Милка, Вук Стјепана Јосип, Зељковић Марка Милан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Вањак Дамјана Симо, Бедековић Вида Бранко, Белић Љубе Љубо, Бошњак Михајло мр Милојко, Божелав-Клепац Фрање Марија, Добре Лазе Никола, Добрић Крсте Марко, Драгојловић Ивана Ђука, Дракслер-Деспот Шиме Мара, Ерцеговић Илије Саво, Ешковић-Ђукић Ахмеда Мирза, Фиџан Мате Иван, Главин Луке Бранко, Илић Боже Милан, Јокиќ Ђуре Раде, Јововић-Ковачевић Радосава Василиќа, Калински Игнаца Ладислав, Ковачевић-Вучетић Николе Нада;

Крајновић Николе Матија, Лукиќ Раде Перо, Мандић Стевана Илија, Манојловић Илије Михајло, Марчић Миленка Љубе, Миљуш Јована Никола, Мишковић-Богдановић Стојана Даница, Никшић Стевана Богдан, Нинчевић Николе Никола, Орловић Николе Абрам, Педишић Вице Винко, Перица Шиме Анте, Петковић Раде Цвјетко, Пилижота-Ерок Јуре Зора, Пластић Стојана Мате, Пригорац Јанка Иван, Рајић Марка Јаков, Ракиќ Душана Миленко, Рекиќ-Хајзер Ивана Аница, Родиќ Дмитра Перо, Сакиќ Мартина Марко, Савић Анте Анте, Стринка Стојана Перо, Шапоња Томе Стеван, Тепша Душана Илија, Тепша Јована Вељко, Трамшек Игње Мелхиор, Трикиќ Стевана Никола, Трјинић Станка Спасенија, Усеновић Јована Миленко, Вељача Ђуре Илија, Видиќ Томе Бошко, Вранковић Илије Илија, Вранковић Николе Мирко, Вучковић Лазе Марко, Заловић Пашка Јосип, Занетић Николе Јосо, Зјачић Васе Никола, Зорић Марка Младен;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Бијелић Стевана Илија, Чакара Стојана Мишо, Мишковић-Богдановић Стојана Даница;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алфиревић Јерка Станко, Арбутина Миле Петар, Белас Кузме Анте, Буча Јакова Иван, Дусман Фабио Федерицо, Фабулић Шиме Фрањо, Гостл Јосипа Нада, Грачанин Гојка Милош, Гретић-Новак Александра Емилија, Гвоздић Миле Милојко, Јаниќ Косте Богдан, Јуршић Јосипа Људевит, Капетановић Шиме Анте, Карабогдан Имбре Ката, Кардаш Марија Стјепан, Киригин Метода Божидар, Кондић Саве Милош, Костић Глигорија Лазо, Лањи Фрање Фрањо, Маргетић Мате Фрањо, Модрић Јосипа Божо, Пантар Антуна Фрањо, Павлетић Ивана Ивица, Пергер Фрање Владимир;

Поје Фрање Дражен, Посаеџ Ивана Ловро, Пругинић Петра Павла, Радовић Стевана Илија, Рукавина-Маринић Славка Славица, Руње Јакоба Бранко, Сладе Младена Иво, Шренгер Алберта Жељко, Шуграха Ивана Фрањо, Трбић Николе Пајо, Вањак Аугустина Шиме, Вукадиновић Живка Милош;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бартол Јосипа Мирко, Бартолић-Белчић Ивана Љубица, Бастаја Стојана Драган, Фиќко Мије Мартин, Глатз Ивана Иван, Хавидић Мије Винко, Комадина Саве Васо, Лацмановић Павла Јанко, Малекковић Фрање Дорица, Модрушан Мартина Мартин, Мукић Вида Фрањо, Напрац Петра Милан, Петрач Ивана Младен, Петричевић-Сиришчевић Каје Тонка, Пипић-Бабић Ловре Злата, Свалина Јосипа Стипан, Шваић Јанка Иван, Трубан Симе Милка, Винчић Павла Саво, Враговић-Видичек Стјепана Зорица, Вучићевић Лазе Дамјан, Зечевић Јована Петар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бајловић Васиља Ђуро, Бакиќ Јована Саво, Баљак Саве Светозар, Банић Вује Предраг, Барадић Јосе Иван, Барадић Петра Мате, Барић Ивана Драгутин, Беговић Милоша Никола, Боговић Игнаца Петар, Боровец Марка Јосип, Воршић-Врањичар Николе Варица, Бошковић Тоше Војин, Врњић-Јакшић Јосипа Лиза, Цар Леополда Мирко, Церјан Томе Стјепан, Чанаглић Милана Милован, Дасовић Фрање Илија, Дојчић Ивана Јосип, Дрча Кузмана Лазо, Дукиќ Душана Лука, Дукиќ Јована Петар, Фиолић Андрије Марија, Фитнић-Радаковић Петра Милка, Груић Јована Никола, Гулић Крсте Марко, Гузић Миле Душан, Гузић Анте Гојко, Хорват Јосипа Јосип, Хорват-Петрановић Ивана Нада, Инић Душана Лазо, Иванишевић Дмитра Душан, Иванишевић Вује Живко, Ивановић Томе Паво, Ивчан Јанка Ловро, Јамбрец Вјекослава Никола;

Јекиќ-Мартиновић Милана Драгица, Јокиќ Саве Душан, Јокиќ Николе Обрад, Кларица Јакова Иван, Кларица Фрање Јуре, Кларица Јакова Шиме, Клауџер-Иванковић Александра Јосипа, Кнежевић Илије Лазо, Ковачић Јосипа Игнац, Краљевић Мате Шиме, Крањец Ивана Стјепан, Крпина Николе Анте, Круљац Јове Софија, Лехки Јеролина Андрија, Лежајић Владе Ђуро, Лисица Мате Анте, Љбиљак-Вијелић Стевана Драгиња, Мачак Уроша Ђуро, Мачаџ Прокопа Миливој, Маричић-Петровић Николе Смиља, Матић Андрије Лука, Матић Радивоја Михајло, Матић Душана Петар, Матић Ђуре Радивој, Матија-

шевић Лазе Ана, Микелич Шпире Иван, Милета Мартина Иван, Милошевић Живорада Живадин, Миражић Недељка Бокшица, Мирт Драгица Станислав, Морић Марка Иван, Муњес Илије Бранко, Муњес-Морић Ивана Милка, Нешковић Ђуре Ђуро, Новаковић Стјепана Младен, Орбанић Пашквала Јакоб, Паклар Јована Милош, Париповић Милоша Милена, Пелајић-Кучић Луке Драгица, Перош Крсте Миљенко;

Пенут Драгана Драгутин, Петричић Ивана Младен, Продановић Максима Немања, Радмановић Гаврила Петар, Радовић Васе Љубица, Ракић Тихомира Борислав, Рашковић-Зеџ Душана Вјера, Сцарпа-Видас Казимира Ђурђица, Секулић Ђуре Милош, Симић-Пречаница Николе Милка, Станисављевић Данила Жељко, Станишић Ивана Иван, Стефановски Мане Анђа, Стегњаић Петра Ђуро, Шапоња Ђуре Душан, Шимошић Паве Шимо, Штековић Луке Душан, Штимац Антуна Јулијана, Шуман-Јагић Ивана Анкица, Шурина Блажа Чедомил, Тадић Марка Роко Тадић Анте Шиме, Терлевић Мартина Томо Тивтор-Богочевић Петра Зора, Тодоровић Шпире Јовица, Тополовец-Цукман Јанка Аница, Товрлажа Јанка Војин, Треурсић Анте Винко, Тврдић Анте Ратомир, Ваџек Винко Винко, Видан Дује Бранко, Видовић Марка Петар, Властелина Ивана Далибор, Вођинац Павла Марија, Врџача Ђуре Сава, Вучковић-Миличевић Милана Ана Вуконић Јосипа Никола, Вулетић-Макијенко Јакоба Јулка, Зечевић Николе Миле, Зохил Крајцар Јакоба Марица;

Зорица Вује Никола, Звездић Мавре Славко, Жанетић Ивана Никола, Жирош Филипа Винко;

— за заслуги во развивањето и реализирањето н концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Рудец Петра Фране;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абрамовић Јанка Мирко, Адамовић Манојла Љубан, Акшија Виктор Никола, Андришић Томе Ђука, Бенчек-Гмајнић Јосипа Марица, Бестић Ивана Анкица, Биондић Милана Славко, Вјелановић Бошка Лука, Блумл-Скочић Ивана Ема, Бојанић Рајка Душан, Бошњак Јосипа Паво, Братковић Ђуре Рудолф, Брдар Спасоје Владимир, Бребер Славка Драгутин, Бродарац Пере Вема, Цапар Стјепана Радивој, Папић Петра Јуре, Церех Андрија Андрија, Цергељ Леона Јосип, Цревар Милана Душан, Цупаћ Боже Станко, Чоп-Клубучар Михе Франциска, Чоп Михе Ивка, Човић Анте Драгоје;

Ђала Иве Лука, Дековић Илије Мирко, Делалић Ђуре Ђуро, Демерциев Васила Никола, Дежић Томе Мијо, Драгојевић Ловре Стјепан, Цанко Анте Грга, Ђери Ивана Зорко, Ђурђевић Петра Миле, Ђурђевић-Лукегић Јуре Милка, Ђурић Васе Никола, Фекеге Јосипа Крешимир, Фердербар Анте Славко, Галић Луке Драго, Giuricin-Pin Eugenio Mirella, Гладовић Шиме Петар, Гојковић-Коларић Јосипа Десанка, Грбавец Стјепана Андрија, Гргић Андрија Адолф, Гргурић-Рупе Ивана Матејка, Гргурић Ивке Томислав, Гримшић-Јарх Јосипа Славица, Гроховац Јосипа Бруно, Хајдин Драгутина Станко, Хавидић Ивана Винко, Носћ-Калођера Томе Јасна, Ходак Јосипа Иван, Хрстић Михајла Бранко, Хуљак Фра-

ње Вождар, Игнац Антуна Антун, Иванић Станка Петар, Јадрешкић Мате Олга, Јершић Роке Иван, Јурак Ивана Драго, Кнежевић Лазе Милош, Кондрес-Мештровић Фране Јозефина, Корач Јакоба Звонимир, Коретић Ото Маријан, Ковачић Мате Анте, Крамарић-Зоран Јосипа Катерина, Крањец Јосипа Мијо;

Кумиша Блаже Резика, Кунић Мате Рудолф, Купштен Фране Бранко, Љубичић Паје Владо, Мацаревевић-Бујелић Милсвана Даница, Магуд Луке Ненад, Мајурец Ивана Марко, Малнар Михе Алојз, Маркотић Мије Мирко, Мартиновић Воже Анте, Мартињак Ђуре Драгутин, Маслић Васиља Бранко, Матаић Стјепана Стјепан, Mazzieri-Zanini Bruna Silvana, Милакић Максима Никола, Милина Анте Стјепан, Мирић Јове Стезо, Митрић Ђуре Андрија, Млиначек-Крић Анте Слободанка, Мркић Стевана Душан, Муџкановић Мујаге Медид, Мустац Ивана Дионизије, Наћ Ивана Иван, Ненадић Николе Ненад, Никוליћ-Чучек Милана Катица, Новачац Ферда Мато, Ожанић Марка Едуард, Падреностро Умберта Арселио, Павичић Милана Лука, Павичић-Грабар Стјепана Славица, Павић Николе Перо, Павишић Јерка Антун, Павлић Павоа Богдан, Першун Стјепана Шиме, Пешут-Шкоро Ивана Зринка, Петковић-Берић Драгана Аница, Петрић Стјепана Стјепан, Петров Мише Стјепан, Picco Carla Bruno, Плетикапа Марка Милан;

Пољак Ивана Мира, Потребић Илије Петар, Радановић Миле Драгољуб, Радман Силвестра Анте, Радовић-Живковић Јована Стана, Раич Видоја Владо Рајчић Богдана Лада, Рајковић Димитрије Јованка, Ребић Баре Павоа, Рогоментић Ивана Срећко, Ројц Антуна Даница, Шапић Јанка Стеван, Савичевић-Тропе Славка Анка, Сијерковић Петра Милан, Славичек Јосипа Иван, Славичек Мије Иван, Смиљанић Николе Никола, Смитка Феликса Марцел, Старчевић Антона Божо, Стасенко-Матијашевић Вида Вера, Стопнишек-Кнежевић Јеврема Даринка, Стргачић Љубе Владимир, Стрић Марка Марко, Supercina Matteo Luciano, Свирчек Стјепана Борис, Шафар Аугустина Стјепан, Шантак Алојза Звонко, Шантолић-Млиарић Петра Наталија, Шимунчић Блажа Стјепан, Ширер Еугена Фране, Шнидарчић Јосипа Бранко, Шпадина Мате Јере, Штакић-Пачетић Жарка Катица, Шушнић Стјепана Славко, Швоња Душана Ђорђе, Табак Петра Божо, Тивановац Ивана Стјепан, Тркуља Душана Ђуро, Трстевљак Слава др Људевит, Туркаљ Стјепана Марица;

Тушек Јосипа Бранко, Унфирер Мартина Стево, Узур Спасоје Илија, Ватовец Јосипа Јосип, Вишић Матеја Мирослав, Вичевић-Шваб Ладислава Аница, Видаковић Мије Јакоб, Воркапић Стојана Бранко, Вујасиновић Душана Душан, Вујнић Уроша Милутин, Вукомановић Радосава Мирослав, Жагар Бартола Аница, Живичњак Јулиуса Едо;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Јурага Динка Љубомир, Матијевић Јандрије Мирко, Витановић Анте Мате;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бакић Илије Марко, Банић Марка Лазо, Биличић-Nushol Блажа Аница, Влануша Ђуре Љубај,

Боговац Јандрије Драго, Боговац Вује Светозар, Богуновић Николе Ђуро, Богуновић Ђуре Тривун, Браин Петра Иван, Братко-Брозовић Мије Марица, Бреуљ Анте Шиме, Букарица Петра Душан;

Чотра Јована Јован, Чубрило Љубана Лука, Ђосо Боже Јосо, Драгаш Алексе Тодор, Драгичевић Миле Крсте, Дражина Мате Тадија, Дујмовић-Пливелић Стјепана Јосипа, Ерак-Подгорник Андрије Штефанија, Ференчина Владимира Анкица, Фишер Људевита Стјепан, Гагић Тодора Богдан, Гагић Обрада Павао, Грандић Димитрија Десанка, Граовац Јандрије Ђуро, Граовац Луке Лазо, Граовац Николе Стеван, Гулић Крсте Миле, Гулић Светозара Стево, Хавдић Ивана Вид, Хуђин-Шарец Мије Марија, Илић Ђоже Срето, Инић Милана Ђиро, Јокић Глише Јован, Карас Јандрије Марко, Кларича Јерка Стипан, Кошевић Тривуна Васо, Ковачевић Мате Мате, Ковачевић Ђуре Матија, Кукавица Раде Дмитар, Кукавица Михајла Петар, Кулаш Јосе Анте, Лончар Петра Љубан, Маркулин Јосипа Мато, Марош Андрије Шимо, Матулић-Сенко Матије Марија, Милетић Николе Јуре, Милошевић Мате Матија, Мирић-Јурковић Марка Божица, Морић Јакова Анте Остојић Стевана Стеван;

Петрић Фрање Иван, Поповић Душана Лазо, Приић Стевана Симо, Радука Саве Љубиша, Савић Филипа Никола, Спевец-Гершак Драгутина Емилија, Шапоња Тодора Вукашин, Шуша Марка Стојан, Томина Јанка Иван, Трубеља Мате Славко, Вељановић-Манце Роке Ружица, Врцел Николе Марко, Зечевић-Поповић Јована Милица, Зелић Јосе Јерко, Жупанић-Шибич Владимир Вукосава;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аделфингер Фрање Иван, Бален Ивана Иван, Бенко Фрање Вернарда, Бистровић Николе Томо, Биуклија Јосипа Јосип, Блажевић Марка Иван, Болић Марка Иво, Борић Стевана Владо, Бошњак Станка Ллазо, Брачко-Гојковић Илије Љубица, Цебић Јосипа Иван, Чанади Домина Никола, Дубоша Јосипа Лазо, Фекете Стјепана Стјепан, Фрањерић Јосипа Иван, Гаћеша Саве Петар, Гарашић Мије Стјепан, Гашпаровић Јулиуса Славко, Гргурић-Левац Матије Антица, Хабуш Андрије Иван;

Хорват-Мандић Стјепана Ката, Хорват Рока Леонард, Хорват Игнаца Злата, Хорват Ивана Звонимир, Илеш Фрање Фрањо, Јамброшић Ивана Иван, Јандрок Ивана Стјепан, Јосиповић Благоја Милсав, Јурић Мате Никола, Јуровић Блажа Алојз, Клешчић Стјепана Бранко, Колаковић Стјепана Тито, Корен-Шавор Игнаца Барица, Корунић Иван Стјепан, Костањчар Антуна Мартин, Крајтер Ђуре Антун, Куна Марка Јозо, Квакан Стјепана Фрањо, Лазић Андрије Славица, Мајер Стјепана Стјепан, Малтар Јакоба Мато, Мамић Стјепана Барка, Мандић Томе Савка, Маркота Јуре Војо, Маркотић-Смолец Славка Бранка, Матијевић Имре Мато, Матковић Марјана Фрањо, Матковић Фрање Славко, Милошевић Симе Мишо, Новак Мартина Фрањо, Падлик Јосипа Мирко, Палачек-Резаковић Евнера Цепана, Панић-Кочијан Виде Јулијана, Павошевић Ивана Стјепан, Пепић Марка Никола, Петравић Николе Иван, Пољак Мије Ђуро, Пољак Антуна Валент, Радолић Станка Бранко, Рудан

Анте Павао, Секулић Миле Јован, Смољанец Мартина Јосип;

Сокол-Копљар Ивана Катица, Sonnenfeld-Firickl Petra Agneza, Шафар Антуна Карло, Шалек Јосипа Ана, Шарлија Ивана Драгутин, Шут Мате Иван, Томашевић Милана Илија, Тота Јосипа Фрањо, Вавра Рудолфа Вељко, Видаковић Вјекослава Звонко, Воркапић Николе Павао, Вук-Шурина Стјепана Елизабета, Зупчић Мате Лука, Звонар Мирка Звонимир Жути Филипа Ђуро.

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Славујевић Млађана Душан.

Бр. 115
26 септември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Куба

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Fernando Flores Ibarra, извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Куба во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 127
21 октомври 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

ја и член 4 од Законот за одлукувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— по повод на прославата на триесет и петгодишнината на основањето, за истакнати заслуги во подготвувањето и школувањето на командни кадри на НОВ и ПОЈ и за беспримерен хероизам појавен во сломувањето на германскиот десант на Врховниот штаб на НОВ и ПОЈ во Дрвар

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Официрска школа Врховног штаба НОВ и ПОЈ;

— за особени заслуги во ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народот и за беспрекорно извршување на поставените задачи

СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

139. Гардијска бригада морнаричке пешадије.

Бр. 130

31 октомври 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
282. Закон за измени и дополненија на Законот на сојузните совети — — — — —	477
283. Закон за измена на Законот за прометот на стоки и услуги со странство — — — — —	477
284. Закон за измени на Законот за вршење на стопански дејности во странство — — — — —	478
285. Закон за гаранција на Народната банка на Југославија за штедните влогови кај банките и штедилниците — — — — —	478
286. Закон за супергаранција на Федерацијата за обврските на Југобанка — Здружена банка — Белград, како на гарант по заемот на Европската инвестициона банка за делумно финансирање на проектот на втората фаза на изградба на основната 380 kV преносна мрежа на Југославија — — — — —	479
287. Закон за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на дел од Програмата за модернизација на техничката база и изградба на нова зграда на Новинската агенција Танјут во периодот од 1978 до 1982 година — — — — —	480
288. Одлука за усвојување на измените и дополненијата на Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1978 година — — — — —	480
289. Одлука за усвојување на измените и дополненијата на Проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1978 година — — — — —	481
290. Одлука за разрешување од должноста судија на Сојузниот суд — — — — —	481
291. Одлука за избор на судија на Сојузниот суд — — — — —	481
292. Одлука за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функција — — — — —	481
293. Одлука за износот на дневниците на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и на делегатите во Собранието на СФРЈ — — — — —	482
294. Одлука за износот на надоместот на трошоците поради одвоен житот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — — —	482
295. Одлука за износот на надоместот за користење на годишниот одмор — — — — —	482
296. Одлука за измени на Одлуката за условите под кои можат да се користат и да се плаќаат трошоците на претставништвата и делегатите во странство и другите трошоци на работењето со странство — — — — —	483
297. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Neue Kronen Zeitung“ — — — — —	483
298. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — — — — —	483
299. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“ — — — — —	483
300. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“ — — — — —	484
301. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Praline“ — — — — —	484
302. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „U.S. News and World Report“ — — — — —	484
303. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за царинскиот надзор и за постапката за царинење на стоките сместени под царински надзор — — — — —	484
304. Правилник за работата на радиостаниците — — — — —	489
305. Одлука за утврдување на годишниот износ на постојаните средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1976 година — — — — —	491
306. Листи на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — — —	492
307. Самоуправна спогодба за остварување соработка на самоуправните интересни заедници на воспитувањето и насоченото образование на социјалистичките републики и покраини — — — — —	493
308. Спогодба за промена на затечените цени за азбестни производи — — — — —	495
309. Спогодба за промена на затечените цени на лимени членови и ормани, без опрема и на лимени членови со опрема — — — — —	496
310. Спогодба за промена на затечените цени за ферментираан тутун — — — — —	496
311. Спогодба за промена на затечените цени за инструменти за пневматска контрола, покажување и регулација на физички големини — — — — —	496
Одликувања — — — — —	496

Издавач: Копилско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Мол. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Малиновиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.